



**ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОДА Е МЈЕКЌВЕ ТЃ РЕПУБЛИКЃС СЃ МАQEDONISЃ СЃ VERIUT**

Партизански одреди бр.3, Скопје

Partizanski odredi nr.3, Shkup

+ 389 2 31 24 066

+ 389 2 32 39 060

e-mail: ikm@ikm.org.mk

www.ikm.org.mk

**Б А Р А Њ Е
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА**

Од _____
(име, татково име, презиме)

Регистарски број _____ Здравствена дејност _____

Адреса _____

вработен/а во _____

тел. за контакт _____ е-маил _____

БАРАМ ДА МИ СЕ ОБНОВИ ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА.

1. Доказ дека во периодот на важноста на лиценцата за работа се стекнале со најмалку 140 бодови согласно критериумите пропишани со Правилникот за стручното усовршување на Комората.

2. Доказ за работа во дејноста: Потврда од АВРСМ за движење во службата или од Фонд на ПИОСМ ИЛИ Потврда од персоналната служба за вработените во јавна здравствена установа (треба да се „покрие“ период од најмалку 4 години работа во дејноста во која докторот има лиценца).

3. Доказ за платени членарини за Лекарска комора на Република Северна Македонија за период за важење на лиценцата која се обновува (потврда од службата за сметководството на ЈЗУ за платени членарини за наведениот период.

4. Доказ за извршена уплата (ПП10 или ПП30) на износ од _____ денари уплатени на жиро сметка 200000011464034 -депонент АД Стопанска банка Скопје со цел на дознака: за обнова на лиценца за работа

Датум

Потпис

✓ Личните податоци наведени во барањето задолжително се пополнуваат, во спротивно, лекарот самиот ги сноси последиците кои произлегуваат од соодветни законски прописи.

✓ За веродостојноста на податоците во барањето подносителот сноси одговорност согласно позитивните законски прописи.

✓ Лекарот е должен да ги пријави сите промени на податоците што ги наведува во барање во рок од 15 дена од настанатата промена. Субјектот на личните податоци наведени во барањето има право на пристап до личните податоци. Податоците наведени во барањето ќе се користат за Регистарот на членовите на Комората, Регистарот на здравствени работници и Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа согласно Законот за здравствената заштита.

✓ Субјектот на личните податоци има право да бара од контролорот на личните податоци да ги дополни, измени, избрише или да го сопре користењето на податоците, ако податоците се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку нивната обработка не е во согласност со Законот за заштита на личните податоци.